



СУПЕР ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ СУТКОЗ ВО ИЗНОС ДО 900.000 МКД	
Висина на кредит во МКД	До 900.000
Рок на враќање	До 110 месеци (со вклучен грејс период на главница до 10 месеци)
Номинална каматна стапка	5,99% фиксна за времетраење на грејс периодот до 10 месеци, потоа променлива што во моментот изнесува 7,99%
Грејс период	До 10 месеци
Провизија за одобрување	1,99%
Користење на средствата	Средствата се одобруваат на трансакциска сметка во банката
Отплаќање	Грејс период на главница 10 месеци, потоа месечна отплата со еднакви анuitети
Можност за предвремено враќање	Да
Трошок за предвремено враќање	Без трошок за предвремена отплата
Предоговарање на условите	Можност за пролонгација, промена на кредитокорисник или жирант, реструктурирање на кредитот
Обезбедување	<ul style="list-style-type: none">• Меница со менични изјави• Изјава за задршки од плата/АЗ• До 300.000 МКД- без гарант• Од 300.000 МКД до 600.000 МКД - еден гарант или меница во форма на нотарски акт со својство на извршност• Над 600.000 МКД- два гарант, или еден гарант и меница во форма на нотарски акт со својство на извршност. <i>*Банката има право да побара дополнително обезбедување</i>
Општи услови за аплицирање	<ul style="list-style-type: none">• Резидент на РМ• Редовен работен однос, најмалку уште 10 години пред пензија (или до отплата на кредитот)• Кредитоспособност• Историја на редовен кредитокорисник• Анuitетот да не надминува ½ од платата• Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување• Член на Синдикатот на СУТОЗ.
Неопходна документација	<ul style="list-style-type: none">• Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот• Изјави за задршки од плата за кредитобарателот и грантот со заверка/АЗ
Процедура за одобрување	<ul style="list-style-type: none">• Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит• Сите останати документи посочени од кредитниот референт• Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација• Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација

СВТ:8,62% Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,99% - фиксна, а потоа променлива 7,99% со рок од 110 месеци и провизија за одобрување 1,99%. (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.)